

Концертите се отворени за публиката (бесплатни) и се одлична можност за излет во природа, дополнет со прекрасна етно музика, која групата "Синтезис" години наназад постојано ја негува и ја презентира и во најоддалечените места во светот.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

"СИНТЕЗИС" И ПРОКРЕДИТ БАНКА



Македонските најголеми културни амбасадори - групата "Синтезис", со поддршка од Прокредит банка, влегува во уште еден возбудлив проект, чија цел е потсетување на македонската убава традиција. Станува збор за серија концерти насловени како "8 концерти во поддршка на традицијата", кои ќе се одржуваат на наши познати, по малку заборавени историски споменици и локалитети.

Првите два концерта веќе се одржаа на познатиот скопски Аквадукт, и на

Струмин Гроб во село Баница, во близина на градот Струмица. Следната локација е Чивте-амам во скопската Стара чаршија, а планирани се концерти и на локалитетот Исар (градско Кале) во Штип, битолската Хераклеа, па повторно во близина на Скопје, односно на Матка. Многу интересен ќе биде и настапот кој е планирано да се одржи во прилепско Витолиште, Мариово, и како последен но не и помалку важен е концертот на локалитетот Стоби во близина на Велес.

Концертите се отворени за публиката

(бесплатни), ќе се одржуваат секоја сабота во 13 часот и се одлична можност за излет во природа, дополнет со прекрасна етно музика која групата "Синтезис" години наназад постојано ја негува и ја презентира и во најоддалечените места во светот. Музиката на оваа етно група е вистински погодок, кој ќе предизвика враќање и потсетување на сите тие прекрасни места на кои треба земјава да биде горда. Воедно овој проект ќе биде и иницијална каписла за надлежните институции и

ПОТСЕТУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИТЕ КОРЕНИ СО ЕТНО МУЗИКА

Соработката меѓу Прокредит банка и "Синтезис" трае веќе неколку години. Оваа банка тежнее да ги поддржува македонската историја, а секако и културните вредности, уметноста и традицијата. Така, покрај другите ангажмани во светот на културата, овој пат Прокредит банка ќе организира бесплатен превоз од градовите во чија близина се наоѓа локацијата каде што ќе се одржуваат концертите на "Синтезис".



тие да преземат нешто во насока на заштитата на тие места, кои сведочат за едно богато минато и традиција.

На концертите, кои ќе траат околу еден час, публиката ќе има можност да ужива во старите но и во новите песни, кои веќе се подготвуваат да бидат дел од новото ЦД на групата "Синтезис". Големата промоција на најновиот албум на групата ќе се случи на културната манифестација "Охридско лето", но како и секогаш најновото нешто од нив нема да остане да се слуша само во границите на Македонија. Веќе имаат покана да бидат дел од големиот Фестивал во Шпанија, каде секако ќе ја презентираат македонската музика.